

Презентация Профессия врач

Подготовила Нуреева Л.И.



С днем медицинского работника!

ПОЛИКЛИНИКА

Муниципальное учреждение
«Клиническая поликлиника»

2009/09/15









<http://imedical.prom.ua>



РЕГИСТРАТУРА

МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР

Почетно место: РЕГИСТРАТОР
Функционална област: РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР

РЕГИСТРАТОР
Функционална област: РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР

РЕГИСТРАТОР
Функционална област: РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР
Училиште: МЕДИЦИНСКА РЕГИСТРАТОР

Деловодство на Медицинска
регистратура
1. Медицинска
2. Медицинска
3. Медицинска
4. Медицинска
5. Медицинска
6. Медицинска
7. Медицинска
8. Медицинска
9. Медицинска
10. Медицинска

Медицинска
регистратура
1. Медицинска
2. Медицинска
3. Медицинска
4. Медицинска
5. Медицинска
6. Медицинска
7. Медицинска
8. Медицинска
9. Медицинска
10. Медицинска



Медицинска
регистратура
1. Медицинска
2. Медицинска
3. Медицинска
4. Медицинска
5. Медицинска
6. Медицинска
7. Медицинска
8. Медицинска
9. Медицинска
10. Медицинска



РЕГИСТРАТОР
РЕГИСТРАТОР
РЕГИСТРАТОР
РЕГИСТРАТОР
РЕГИСТРАТОР

РЕГИСТРАТОР



Талон
на прием к врачу

Фамилия, имя, отчество больного _____

Адрес больного _____

Кабинет Педиатр _____









Талон
на прием к врачу

Фамилия, имя, отчество больного _____

Адрес больного _____

Кабинет Отоларинголог









Талон
на прием к врачу

Фамилия, имя, отчество больного _____

Адрес больного _____

Кабинет Окулист (офтальмолог)



Ш Б

М Н К

Ы М Б Ш

Б Ы Н К М

И Н Ш М К

Н Ш Ы И К Б



Талон
на прием к врачу

Фамилия, имя, отчество больного _____

Адрес больного _____

Кабинет Хирург _____









РОССИЯ 1
ИРАДИОРСКИ

БЕСТИ ИРАДИОРСКИ

Талон
на прием к врачу

Фамилия, имя, отчество больного _____

Адрес больного _____

Кабинет Стоматолог





Медицинская сестра







24
часа

ветеринарная
КЛИНИКА













С днем медицинского работника!